

Општа медицина



3, 6, 12 канални ЕКГ апарати со интерпретација и спирометрија



стетоскопи
отоскопи
офталмоскопи
дијагностички сетови



аспиратори и инхалатори



спирометар



дефибрилатори



медицински мебел

Би-МЕК ДОО е овластен дистрибутер на многу светски познати и реномирани производители на медицинската опрема.

- традиција од над 14 години во продажба на медицинска опрема
- комплетен асортиман на медицинска апаратура од областа на дијагностика, болничко лекување и специфична апаратура за барањата на многу поедини специјалности
- квалитетна услуга во согласност со меѓународните стандарди за работа со медицинска опрема

24/7 професионална сервисна поддршка

Високо технички опремен сервисен оддел со специјални алати, уреди за калибрација и атестација на различна медицинска опрема. Брз и професионален сервис и решавање на најсложени проблеми со голем лагер на резервни делови и периодично системско одржување **моб. 071 389 707**



Bi-MEK
MEDICAL AND BIOTECHNOLOGY COMPANY
за подобро здравје

Би - МЕК ДОО

Јуриј Гагарин 31 б, 1000 Скопје, Македонија / тел/факс: 02 3296 990
контакт за продажба на медицинска опрема 076 211 122
моб. за совети за производи за поддршка при доење 075 464 060
моб. за сервисна поддршка 075 430 047
моб. за матични клетки и др.тестови 071 389 717
info@bimek.com.mk • www.bimek.com.mk

Bi-MEK

MEDICAL AND BIOTECHNOLOGY COMPANY

за подобро здравје



Педијатрија и неонатологија



комплетен избор на производи за поддршка на доењето



Bilimed
иновативен пристап во терапија на неонатална хипербилирубинемија без дисперзија на UV светлина



греач за новородени



електронска вага за бебиња



Инкубатори транспортни инкубатори



www.bimek.com.mk

medela FAZZINI WEYER ЛТОМ

Гинекологија



висока конфигурација на ултразвучни апарати со можност за 4D



EKG Cardio M Econet



гинеколошки стол



Колпоскоп



Породилен стол

Интерна медицина



стрес тест



голем избор на HD, видео и фибер ендоскопи: гастроскопи, колоноскопи, бронхоскопи, дуоденоскопи



ултразвучни апарати со висока резолуција



холтери за ЕКГ и крвен притисок



апарати за дијагностика и терапија на sleep арпеа



доплер за васкуларна дијагностика

Хирургија и интензивна нега



хируршки оперативни столови и светла



Болнички кревети



флексибилен ендоскоп за тешка интубација



модуларен пациент монитор



инфузиомати, перфузори, TIVA и РК пумпи



Респиратор



апарати за анестезија

Радиологија и радиотерапија



ултразвучни апарати со можност за еластографија



отворен магнет и компјутерски томографи



рентген апарати



аналогни и дигитални мамографи



ултразвучни и DEXA коскени денситометри